

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 19 август 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Стојан Пешков од Аеродром УП2 09-143/21 од 16 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-519 од 21 мај 2021 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-519 од 21 мај 2021 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Стојан Пешков од Аеродром до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-143/21 од 16 јуни 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција) бр. 11-519 од 21 мај 2021 година на КЕЦ Аеродром, непостоење на технички услови за приклучок за пумпа за наводнување.

Според жалителот, на КП 1302 во с. Говрлево, Сопиште има земјоделско земјиште до кое има јавен пат во државна сопственост. Поседува потврда дека има услови за поставување на пумпа за вода, а и имотен лист. Во околината има приклучени викенд-куќи како и соодветни нисконапонски столбови.

Според Електродистрибуција, парцелата е на 170 метри од нисконапонска мрежа во приватна сопственост, и 400 метри од најблиска трафостаница.

На седницата од 28 јули 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-143/21 од 16 јуни 2021 година со прилог:
 - РОБСП 11-519 од 21 мај 2021 година
 - Потврда дека на КП 1302, КО Говрлево има услови за поставување на пумпа за вода издадена од Општина Сопиште
 - Уверение дека КП 1302, КО Говрлево се наоѓа надвор од урбанистичко-планска документација издадена од Општина Сопиште
2. Одговор на Приговор од 12 јули 2021 година со прилог:
 - БСП-1 образец од 18 мај 2021 година
 - Имотен лист бр. 582 за КП бр. 1302, КО Говрлево
 - ГИС скица

и на седницата се заклучи Електродистрибуција да достави информација за дали е побарана согласност од сопственикот на приватната мрежа како и нова ГИС скица со подетални детали околу мрежата која е во сопственост на ЕВН.

На 9 август 2021 година Електродистрибуција достави ГИС скица и известување во кое е наведено дека Електродистрибуција нема побарано од барателот согласност од сопственикот на приватната мрежа затоа што истата не е технички исправна, при што на 17 август 2021 година Приговорот повторно се разгледуваше.

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Согласно член 35 став (1) точка 2) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај кога не постојат технички услови за приклучување на дистрибутивната мрежа според барањето на корисникот.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–143/21
19 август 2021 година
Скопје

Заменик Претседател
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Enver Elmazi